



ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕДУКАТИВНИ КУРСЕВИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦЕ НА ФФМ

НОСЕЧКИ/ОСНОВНИ УЕФА ДИПЛОМИ

Потреби/критериуми	УЕФА Ц	УЕФА Б	УЕФА А
Носител на	Не е потребна тренерска квалификација	УЕФА Ц диплома	УЕФА Б диплома
Возраст	Најмалку 18 год	Најмалку 21 год	Најмалку 25 год
Играчко искуство	Најмалку 2 години младинци	Најмалку 4 години сениори	Најмалку 4 години сениори
Рок за комплетирање	До 5 месеци	До 6 месеци	До 9 месеци
Финансиски обврски	235 еур. – вкупно кон ФФМ	475 еур. – вкупно кон ФФМ	875 еур. – вкупно кон ФФМ
Времетраење	6 дена + теоретско-практични обврски	2 x 7 дена + теоретско-практични обврски	3 x 5/6 дена + теоретско-практични обврски
Присуство	Задолжително за цел курс	Задолжително за цел курс	Задолжително за цел курс
Документи за упис	Потврда клуб; ЛК копија; лекарско уверение; потврда неосудуваност(*); пополнет семестрален лист; копија диплома средно или факултет; уплатница 1ва рата	Потврда клуб; Копија Ц диплома; лекарско уверение; потврда неосудуваност(*); пополнети семестрални листови; уплатница 1ва рата	Барање за упис-пропратно писмо; Потврда клуб; Копија Б диплома; лекарско уверение; потврда неосудуваност(*); пополнети семестрални листови; уплатница 1ва рата;

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УЕФА ДИПЛОМИ

Потреби/критериуми	УЕФА Б голманска	УЕФА А голманска	УЕФА Б фудсал	За фитнес тренери ***
Носител на	УЕФА Ц диплома; или Национална лиценца за тренери на голмани (**)	УЕФА Б диплома; или УЕФА Б голманска	УЕФА Ц диплома; или Национална лиценца за фудсал тренери (**)	
Возраст	Најмалку 21 год	Најмалку 23 год		
Играчко искуство	Најмалку 2 години сениори	Најмалку 4 години сениори	Најмалку 3 години сениори	
Рок за комплетирање	До 6 месеци	До 9 месеци	До 6 месеци	
Финансиски обврски	245 еур. – вкупно кон ФФМ	650 еур. – вкупно кон ФФМ	435 еур. – вкупно кон ФФМ	
Времетраење	2 x 3 дена + теоретско-практични обврски	3 x 5 дена + теоретско-практични обврски	2 x 6 дена + теоретско-практични обврски	
Присуство	Задолжително за цел курс	Задолжително за цел курс	Задолжително за цел курс	
Документи за упис	Копија Ц диплома или Национална диплома; Потврда клуб; ЛК копија; Лекарско уверение; Потврда неосудуваност(*); Семестрален лист; Диплома средно или факултет; уплата 1ва рата	Барање за упис-пропратно писмо; Копија УЕФА Б или УЕФА Б голманска; Потврда клуб; Лекарско уверение; Потврда неосудуваност(*); пополнети семестрални листови; уплатница 1ва рата	Копија Ц диплома или Национална диплома; Потврда клуб; ЛК копија; Лекарско уверение; Потврда неосудуваност(*); Семестрален лист; Диплома средно или факултет; уплата 1ва рата	

* Се однесува на дела неспоиви со тренерската професија

** Семинарите за национални лиценци ќе бидат реализирани во период Декември 22 - Фебруари 23 на начин дополнително утврден и комунициран со кандидатите кои преку пополнување на прашалникот ќе изразат интерес за учество на некој од семинарите за специјалистички УЕФА дипломи (УЕФА Б голманска или УЕФА Б фудсал) а не поседуваат УЕФА Ц диплома. Опција за тие кандидати е и најпрво упис и добивање на УЕФА Ц диплома за што во прашалникот постои можност (избирање-интерес за УЕФА Ц диплома и избирање-интерес за некоја од двете наведени специјалистички УЕФА дипломи).

*** Во процес на подготовка и комуникација со УЕФА, детали ќе бидат споделени со заинтересираните кандидати кои во прашалникот во прашање 15 ќе изразат интерес за лиценца за фитнес тренери. Курсевите за овој степен на едукација не би започнале пред пролет 2023